

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (13) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 22 октомври 2020 година донесе

## **РЕШЕНИЕ** **за усвојување на приговор**

1. Приговорот на Атаназија Волкановска од Охрид УП2 09-171/20 од 25 септември 2020 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-527 од 7 август 2020 година СЕ УСВОЈУВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-527 од 7 август 2020 година СЕ ПОНИШТУВА и предметот се враќа на повторно разгледување и одлучување.
3. Жалителот до Електродистрибуција да достави Изјава за согласност за прекоп од сопствениците на улицата преку која ќе се изведува приклучокот
4. Електродистрибуција потоа да издаде Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
5. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

### **Образложение**

Атаназија Волкановска од Охрид до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-171/20 од 25 септември 2020 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција).

Жалителот го оспорува Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција бр. 11-527 од 7 август 2020 година издадено од КЕЦ Охрид поради непостоење на технички услови за приклучок.

Во одговорот на Електродистрибуција е наведено дека објектот е надвор од урбанистички план а и нема технички услови. Објектот се наоѓа во улица која катастарски се води во приватна сопственост, па барателот треба да донесе изјава за сопствениците за извршување на прекоп. Другата можност за реализација на приклучок е на последна напојна точка на 60 метри од објектот, а жалителот на свој трошок да гради внатрешен приклучок

На 8 октомври 2020 година се одржа седница на Комисијата за постапување по приговори на која се разгледуваше следната документација:

Одговор на Приговор УП2 09-171/20 од 25 септември 2020 година со прилог:

- Приговор
- Имотен лист бр. 126133 за КП бр. 3253/1, КО Охрид 4
- Извод од ГУП за КП 3263/1, КО Охрид 4
- Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-527 од 7 август 2020 година
- БСП-1 образец од 29 јули 2020 година
- Решение за легализација бр. 20-574 од 5 октомври 2018 година со правосилност од 15 ноември 2018 година издадено од Општина Охрид,

Жалителот на 20 октомври се обрати до Регулаторната комисија за енергетика со известување дека се сложува да обезбеди изјава од сопствениците на улицата за прекоп.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е основан.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09 – 171/20  
22 октомври 2020 година  
Скопје

**ПРЕТСЕДАТЕЛ**  
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги  
на Република Северна Македонија  
Марко Бислимоски